

20100440844

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 9 став 2, член 17 став 1, член 24 став 1, член 25 став 6, член 27 став 2, член 28 став 5 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009 и 67/2009), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на ден 10.03.2010 година, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА КОИ ЗДРАВСТВЕНАТА УСТАНОВА МОЖЕ ДА ГИ ДОБИЕ ЗА ИЗДАДЕНИ ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ ОД ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ НА ТОВАР НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ

Член 1

Во Правилникот за утврдување на постапка за определување на месечниот износ на средствата кои здравствената установа може да ги добие за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на средствата на Фондот („Службен весник на Република Македонија“ број 33/2010), во член 3 став 1, по зборот „Фондот“, се додаваат зборовите „се намалува за износот на скапите лекови утврдени со одлука на Управниот одбор на Фондот.“

Член 2

По членот 11 се додава нов член 11-а кој гласи:

„Член 11-а

Скапите лекови од Листата на лекови кои се издаваат на рецепт во примарната здравствена заштита се утврдуваат со одлука на Управниот одбор на Фондот.

Управниот одбор одлуката ја донесува по предлог на комисија што директорот на Фондот ја формира од редот на вработените во Фондот, која треба да предложи кои лекови од Листата на лекови да се утврдат како скапи лекови.

Скапите лекови од Листата на лекови утврдени со одлуката од став 1 на овој член, нема да влегуваат во квотата на аптеката утврдена во член 6 и 7 од овој правилник.“

Член 3

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02 - 3638/6
10 март 2010 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.